

Досие на годишен план

За период 2021 - Верзија 1

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Богданци**

I.1.2) Адреса: **Ул., Маршал Тито "Бр.62 Богданци**

I.1.3) Град и поштенски код: **Богданци 1484**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Силвана Данаилова**, адреса на е-пошта: **opstina_bogdanci@yahoo.com** телефон/факс: **034222335/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Огла
Набавка на материјали за разни поправки, други материјали и ситен инвентар за потребите на Општина Богданци	44100000-1	Стоки	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на прехранбени производи и пијалоци за потребите на Општина Богданци	15000000-8	Стоки	Набавки од мала вредност	152.542,00 ден.	Јануари		
Набавка на средства за хигиена за потребите на Општина Богданци	39000000-2	Стоки	Набавки од мала вредност	120.000,00 ден.	Февруари		
Набавка и поставување на справи за детско игралиште	37500000-3	Стоки	Поедноставена отворена постапка	847.457,00 ден.	Февруари		
Набака на сервер за потребите на Општина Богданци	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	127.118,00 ден.	Февруари		
Набавка на пластични контејнери со капак и садови за отпад за потребите на Општина Богданци	34000000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	508.474,50 ден.	Март		
Набавка на електрична енергија за потребите на Општина Богданци	09000000-3	Стоки	Отворена постапка	3.389.830,00 ден.	Март		
Набавка на компјутери и компјутерска опрема за потребите на Општина Богданци	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	194.915,00 ден.	Април		
Набавка на противпожарна заштитна опрема	35000000-4	Стоки	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Април		
Набавка на тонери за потребите на Општина Богданци	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	127.119,00 ден.	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на моторни бензини и дизел гориво за потребите на Општина Богданци	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Јуни		
Набавка и поставување на урбана опрема клупи, канти за отпадоци и рекреативни справи за вежби во м.в. Чести Јавори	45000000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	508.474,00 ден.	Јуни		
Набавка и поставување на урбана опрема клупи и канти за отпадоци во населените места во Општината	45000000-7	Стоки	Набавки од мала вредност	423.729,00 ден.	Јуни		
Набавка на канцелариски материјали за потребите на Општина Богданци	30100000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	169.492,00 ден.	Октомври		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници и нерегистрирани кучиња на територијата на Општина Богданци	85200000-1	Услуги	Набавки од мала вредност	300.000,00 ден.	Јануари		
Набавка на превозни услуги за потребите на Општина Богданци	60000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	238.095,00 ден.	Јануари		
Вршење на услуги од областа на геодетските работи за потребите на Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.016.949,00 ден.	Јануари		
Изработка на основни проекти за потребите на Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	847.457,00 ден.	Јануари		
Одржување и поправка на моторни возила заедно со резервни делови	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	150.000,00 ден.	Март		
Вршење на стручен надзор над изградба на градби на територијата на Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.016.949,00 ден.	Март		
Изработка на елаборати за заштита на животната средина	90700000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	127.118,00 ден.	Април		
Изработка на елаборати за заштитен појас на бунар за вода за пиење на Богданци и Ѓавото	90700000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	338.983,00 ден.	Мај		
Изработка на урбанистички проекти за потребите на Општина Богданци	71000000-8	Услуги	Поедноставена отворена постапка	1.046.355,00 ден.	Мај		
Одржување на улично осветлување во Општина Богданци (набавка и монтажа на материјали за улично осветлување)	50000000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	508.474,00 ден.	Јуни		
Набавка на мобилни услуги за потребите на Општина Богданци	64000000-6	Услуги	Набавки од мала вредност	288.000,00 ден.	Август		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Уредување на детско игралиште во центар „ресторан“ во Стојаково	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	508.474,00 ден.	Јануари		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Проценета вредност	Очекуван старт	Забелешки	О
Реконструкција на улици во Богданци	45000000-7	Работи	Отворена постапка	9.112.374,68 ден.	Јануари		
Чистење, тампонирање , асфалтирање и поставување на улични бетонски рабници на улица во село Гавото	45000000-7	Работи	Отворена постапка	5.614.307,00 ден.	Јануари		
Чистење, тампонирање и поставување на бехатон со набавка, транспорт и поставување на улични бетонски рабници на улици во Богданци	45000000-7	Работи	Отворена постапка	11.774.680,20 ден.	Февруари		
Чистење на речни корита на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	508.474,50 ден.	Март		
Изградба на нови линии за улично осветлување на територијата на Општина Богданци	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	338.983,00 ден.	Март		
Реконструкција на фонтана во Градски Парк во Богданци	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	847.457,00 ден.	Април		
Изградба на атмосферска канализација на дел од улици во Богданци	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	847.457,62 ден.	Април		
Уредување на простор со висока и ниска вегетација на територијата на Општина Богданци	71400000-2	Работи	Поедноставена отворена постапка	932.203,00 ден.	Април		
Набавка и поставување на урбана опрема видиковец на Дукавец	45000000-7	Работи	Набавки од мала вредност	169.491,00 ден.	Јуни		
Изградба и реконструкција на водоводна и канализациона мрежа	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	847.457,62 ден.	Јуни		
Партерно уредување на Дом на култура во Стојаково	45000000-7	Работи	Отворена постапка	593.220,33 ден.	Јуни		

Датум на првична објава на ЕСЈН **14.01.2021**

Датум на објава на верзија **14.01.2021 10:51**